

Согласно член 166-б – Обврски за известување на јавноста, точка (1) алинеа 1 од Законот за хартии од вредност ПроКредит Банка АД Скопје ги објавува следните податоци:

	Во 000 МКД
Вкупни приходи	1.516.253
Добивка од редовно работење пред оданочување	108.168
Добивка за финансиската година	96.539
Нето готовински тек	Презентиран во прилог подолу
	Во илјади МКД
Добивка за финансиската година по акција	33
Дивиденда по акција	-

Во текот на 2021 година Банката доби согласност од Народна банка за реизбор на Стевче Кузмановски како Член на Управниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје, Јованка Јолеска Поповска отстапи од функцијата член на Управниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје.

Исто така во 2021 година Банката доби согласност за именување на Јованка Јолеска Поповска како Член на Надзорниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје и согласност за избор на Дрис Нор како Член на Надзорниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје.

ПроКредит Банка АД Скопје во 2021 година доби согласност од Народната банка на Р. Северна Македонија за измените на статутот на ПКБ предвидени со Одлука за изменување на статутот на банката бр.03-2628/2 донесена од Собранието на акционери на Банката на 22.06.2021 година.

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2021	Претходна година 2020
Паричен тек од основната дејност		
Добивка пред оданочување	108.168	228.139
Коригирана за:		
Неконтролирано учество вклучено во билансот на успех *	-	-
Амортизација на:	-	-
нематеријални средства	1.366	2.174
недвижности и опрема	44.515	46.552
Капитална добика од:	-	-
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижност и опрема	(1.968)	(3.159)
продажба на превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	(7.325)	(12.811)
Капитална загуба од:	-	-
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	1.148	8.997
Приходи од камата	(970.946)	(922.103)
Расходи за камата	333.611	333.055
Нето-приходи од тргување	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-
дополнителна исправка на вредноста	409.232	369.109
ослободена исправка на вредноста	(179.264)	(179.495)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа	-	-
дополнителни загуби поради оштетување	15.336	3.445
ослободени загуби поради оштетување	(9.289)	(63.021)
Посебна резерва	-	-
дополнителни резервирања	15.373	15.565
ослободени резервирања	(14.927)	(8.950)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	2.849	(5.168)

Наплатени камати	974.166	935.010
Платени камати	(324.640)	(331.420)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	397.405	415.919
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	(25.123)	3.167
Кредити на и побарувања од други коминтенти	(2.408.671)	(3.065.196)
Заложени средства	-	-
Превземени средства по основ на ненаплатени побарувања	(18.296)	23.376
Задолжителна резерва во странска валута	(177.249)	(105.873)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	21.483	(19.335)
Одложени даночни средства	(289)	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски</i>	-	-
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	536.126	316.896
Депозити на други коминтенти	2.144.211	3.653.370
Останати обврски	(70.283)	31.141
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	1.909	837.546
(Платен)/поврат на данок на добивка	(23.768)	(15.655)
Нето паричен тек од основната дејност	(21.859)	821.891
Паричен тек од инвестиционата дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	(735.461)	(431.795)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	360.860	489.280
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(1.314)	(730)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(10.745)	(19.814)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	8.473	3.610
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(378.187)	40.551
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(2.509.579)	(1.090.382)
Зголемување на обврските по кредити	3.654.376	1.525.345
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	277.321	403.094
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	1.422.118	838.057
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	55	(14)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	1.419.532	2.116.404
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	7.271.399	5.154.995
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	8.690.931	7.271.399
18		